

Службен весник

на Република Македонија

Број 116

25 јуни 2018, понеделник

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2243. Решение за именување на в.д. директор на КПУ Затвор Прилеп.....	3	2247. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања - Скопје.....	3
2244. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести - Скопје.....	3	2248. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје.....	4
2245. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија - Скопје.....	3	2249. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје.....	4
2246. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија - Скопје.....	3	2250. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје.....	4

	Стр.		Стр.
2251. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата – „Козле“ - Скопје.....	5	2263. Листи на стоки за второ полугодие од 2018 година, за кои ќе се користи принципот на распределба „прв дојден, прв корисник“ (first come, first served) од Министерството за економија.....	8
2252. Решение за разрешување од должност член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија - Струга.....	5	2264. Правилник за формата и содржината на барањето за запишување во Регистарот на увозници на одделни земјоделски производи како и потребната документација за утврдување на исполнетоста на условите за увоз.....	16
2253. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово.....	5	2265. Правилник за формата и содржината на трансфер-листа на можни преземања на вработените во јавниот сектор, начинот на водењето, начинот на пристап, како и начинот на обезбедување на одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците.....	19
2254. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза - „Лешок“.....	5	2266. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	19
2255. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Чаир“ - Скопје.....	6	2267. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	21
2256. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница - Скопје.....	6	2268. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	23
2257. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Струга.....	6	2269. Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Водовод и канализација Прилеп за регулиран период 2018-2020 година.....	23
2258. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гостивар.....	6	2270. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈПВ ЛИСИЧЕ - Велес за регулиран период 2018-2020 година.....	24
2259. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово.....	7	Огласен дел	1-56
2260. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје.....	7		
2261. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струга.....	7		
2262. Решение за именување в.д. директор на Државниот испитен центар...	7		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2243.

Врз основа на член 34 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014, 33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА В.Д. ДИРЕКТОР НА КПУ ЗАТВОР ПРИЛЕП

1. Александар Дамески се именува за вршител на должноста директор на КПУ Затвор Прилеп.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 6168/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2244.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ

1. Деан Гацов се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести - Скопје.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести - Скопје, се именува Недим Касами.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 6184/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2245.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

1. Гордана Ангеловска се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија - Скопје.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија - Скопје, се именува Дестан Алити.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 6185/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2246.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

1. Селма Јашари се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија - Скопје.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија - Скопје, се именува Алириза Османи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 6186/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2247.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА, ДИЈАБЕТЕС И МЕТАБОЛИЧКИ НАРУШУВАЊА - СКОПЈЕ**

1. Боби Станишковски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања – Скопје.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања - Скопје, се именува Илјаз Исмаили.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 6187/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2248.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ**

1. Илјаз Исмаили се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија – Скопје.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје, се именува Селма Јашари.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 6189/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2249.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА – СКОПЈЕ**

1. Сабит Шабани се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 6191/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2250.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА - СКОПЈЕ**

1. Марија Хаџи Христова се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза – Скопје.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје, се именува Адриан Далипи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 6193/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2251.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ДЕЦАТА – „КОЗЛЕ“ - СКОПЈЕ

1. Сенавер Селими се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата – „Козле“ – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 6195/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2252.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА – СТРУГА

1. Слободанка Колоска се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија – Струга.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 6196/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2253.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - ТЕТОВО

1. Јулијана Пенева се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница – Тетово.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово, се именува Енгин Емини.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 6198/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2254.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА – „ЛЕШОК“

1. Среќко Ристовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза – „Лешок“.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“, се именува Исак Исени.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 6199/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2255.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО „ЧАИР“ – СКОПЈЕ

1. Билјана Додева се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Чаир“ - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 6200/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2256.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - СКОПЈЕ

1. Билјана Додева се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 6202/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2257.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - СТРУГА

1. Слободанка Колевска се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Струга.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 6203/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2258.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - ГОСТИВАР

1. Латифе Алиџи се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гостивар.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гостивар, се именува Адис Алигега.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 6204/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2259.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – ТЕТОВО

1. Звонко Бојаровски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово, се именува Јулијана Пенева.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 6205/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2260.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - СКОПЈЕ

1. Шефик Нуредини се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 6206/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2261.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СТРУГА

1. Анел Авмедоски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струга.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струга, се именува Артим Мена.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 6208/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2262.

Врз основа на член 9 од Законот за државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/2008, 148/2009, 41/2014, 55/2016, 142/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН ЦЕНТАР

1. За вршител на должноста директор на Државниот испитен центар се именува Лидија Ѓошевска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 6210/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

2263.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на тарифни квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12, 53/13 и 31/15), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за второ полугодие од 2018 година, за кои ќе се користи принципот на распределба "прв дојден, прв корисник" (first come, first served) и тоа

Л И С Т А

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА (НУЛА - ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс IV (б)

(наведено во Член 27(3) (б))

Тарифна ознака	Наименовање	Квота за период 01.07.-30.09.2018 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2018 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0401 10 10	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што не надминува 1%. Во амбалажа, чија запремина не надминува 2 литри	200.000	200.000	кг	100
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1%, но не надминува 6% по маса	600.000	600.000	кг	100
0403 10 11	Јогурт: Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса: Што не надминува 3%	325.000	325.000	кг	100
0403 10 13	Јогурт: Што надминува 3%, но не надминува 6%				
0403 90 51	Друго: Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Друго: Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса: Што не надминува 3%				
0403 90 53	Друго: Што надминува 3%, но не надминува 6%				
0403 90 59	Друго: Што надминува 6%	155.000	0	кг	70
0406 20	Сирење и урда: Сирење стругано или во прав, од сите видови				
0406 30	Сирење топено, освен стругано или во прав				

0406 90	Друго сирење:	162.500	162.500	кг	100
0701 90 90	Компир, свеж или разладен; Друго: Друго:	112.500	112.500	кг	100
0703 10 19 50 0703 10 19 90	Кромид, свеж или разладен; Друго Од 01 април до 30 септември Од 01 октомври до 31 март	75.000	75.000	кг	100
1512 19 90	Масла од сончоглед; Друго: Друго	25.000	25.000	кг	100
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни кланични производи или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	850.000	850.000	кг	70
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни кланични производи или од крв:	512.500	512.500	кг	70
2001 10 00 00	Краставици и корнишони: приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина	10.000	10.000	кг/нет еда	100
2003 10 2003 90 10 00	Печурки за јадење од видот Agaricus; Трифли	12.500	12.500	кг/нет еда кг	100
2005 20 20 2005 20 80	Компир, приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар. број 2006: Во тенки парчиња, пржен или печен, посолен или непосолен, ароматизиран или неароматизиран, во херметички пакувања, погоден за непосредна консумација Друго	37.500	37.500	кг	100
2005 40 00	Грашок (Pisum sativum), приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат	15.000	15.000	кг	100
2009	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување:	75.000	75.000	кг	100

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА
(КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс IV (в)

(наведено во Член 27(3) (в))

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.07.- 30.09.2018 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2018 г.	Единица мерка	Применливи царини (% од МФН)
0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:	500.000	500.000	кг	70
0406*	Сирење и урда:	150.000	150.000	кг	70
0701 90**	Компир свеж или разладен; Друг:	25.000	25.000	кг	50

* Квотата за сирење и урда со применлива царина од 70% од МФН ќе се користи за 0406 10 и 0406 40, а по искористување на безцаринските квоти за сирење и урда утврдени во Анекс IV (б) и за другите тарифни подброеви од тарифниот број 0406

** Квотата за компир со применлива царина од 50% од МФН ќе се користи 0701 90 10 и 0701 90 50, а по искористување на безцаринската квота за компир утврдена во Анекс IV (б) и за 0701 90 90

Л И С Т А
НА РИБИ И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА
(НУЛА - ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс V (в)

(наведено во Член 28(2))

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.07.- 30.09.2018 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2018 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0301 93 00 00	Жив крап (Cyprinus spp, Carassius spp, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp, Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp)	18.750	18.750	кг	70

Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА
(НУЛА - ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс III

Тарифна ознака	Наименование	Квота за период 01.07.- 30.09.2018 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2018 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0403 10 0403 10 51 0403 10 53 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 0403 90 91 0403 90 93	Јогурт: Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Во прав, гранули или други цврсти форми, со содржина на млечна маснотија по маса: Што не надминува 1,5%; Што надминува 1,5%, но не надминува 27%; Друго, со содржина на млечна маснотија по маса: Што не надминува 3%; Што надминува 3%, но не надминува 6%; Што надминува 6% Друго: Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Друго, со содржина на млечна маснотија по маса: Што не надминува 3% Што надминува 3%, но не надминува 6%	92.500	92.500	кг	50
1517 10	Маргарин, исклучувајќи течен маргарин:	112.500	112.500	кг	100
1704 90	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао: Друго:	96.250	96.250	кг	50
1806*	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:	287.500	287.500	кг	50
1902 **	Тестенини, варени или неварени или полнети (со месо или други материи) или поинаку приготвени како што се спагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони, кускус, приготвен или неприготвен:	53.750	53.750	кг	50
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други лекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи:	358.750	358.750	кг	50
2102 10	Активен квасец	212.500	212.500	кг	100
2102 30 00	Приготвени прашоци за печива	8.750	8.750	кг	100

2103	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства; брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф):	25.000	25.000	кг	100/0***
2104 10 00	Супи и чорби и препарати за тие производи	112.500	112.500	кг	50
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација, мраз и снег	262.500	262.500	л	50
2202	Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалаци, освен сокови од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар. број 2009	417.500	417.500	л	50
2402 20	Цигари што содржат тутун	25.000	25.000	1000п/ст	70

* Применлива царина за надминати количини согласно Анекс II за тарифен број 1806 10 е 0%

** Применлива царина за надминати количини согласно Анекс II за тарифен број 1902 20 10 е 0%, а за 1902 20 30 е МФН

*** Применлива царина за надминати количини како што е наведено во Анекс II

Л И С Т А
НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА
(КОНЦЕСИЈА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Тарифна ознака	Наименовање	Квота за период 01.07.- 30.09.2018 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2018 г.	Единица мерка	Применливи царини во %
2201*	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација, мраз и снег	37.500	37.500	л	12
2402 20 **	Цигари што содржат тутун	67.500	67.500	1000п/ст	27

* Квотата за вода со применлива царина од 12% ќе се користи по искористување на безцаринската квота за вода утврдена во Анекс III

** Квотата за цигари што содржат тутун со применлива царина од 27% ќе се користи по искористување на безцаринската квота за цигари што содржат тутун утврдена во Анекс III

Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ВЗАЕМНИ
ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.07.- 30.09.2018 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2018 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
ex 2204 10 ex 2204 21	Квалитетни пенливи вина Вина од свежо грозје	427.500	427.500	л	100

Л И С Т А
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ
УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА

Анекс А кон Протокол 1

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.07.- 30.09.2018 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2018 г.	Единица мерка	Царинска стапка
0207	Месо и јастиви делови од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	750.000	750.000	кг	0%
0713 40 00 90	Сушен мешункаст зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен: Леќа: Друга	125.000	125.000	кг	0%
0802 22 00 00	Друго јатчесто овошје во лушпа, свежо или сушено: Лешници (Coryles. spp.): Лупени	62.500	62.500	кг	0%
0805	Агруми, свежи или сушени:	2.000.000	2.000.000	кг	0%
0806 20	Грозје: Сушено:	62.500	62.500	кг	0%
1509 10 20 00 1509 10 80 00	Маслиново масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано: Од првото пресување: Ekstra virgin (ладно цедено) маслиново масло Друго	25.000	25.000	кг	0%
2005 70 00 00	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар.број 2006: Маслинки:	175.000	175.000	кг/нет еда	0%
2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол на друго место неспомнати или опфатени:	50.000	50.000	кг	0%

Л И С Т А
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА

(Анекс II на Протокол Б)

Тарифна ознака	Наименование	Квота за период 01.07.-30.09.2018 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2018 г.	Единица мерка
0201	Месо говедско, свежо или разпадено:	250.000	250.000	кг
0202	Месо говедско, замрзнато:			
0203 21	Месо свинско замрзнато:	75.000	75.000	кг
0203 22	Трупови и полутки:			
0203 29	Бутови,(шунки) плешки и парчиња од нив, со коски:			
	Друго:			
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	100.000	100.000	кг
1003 90 00 20	Јачмен добиточен	1.250.000	1.250.000	кг
1701 12*	Шеќер од шеќерна репка	3.750.000	3.750.000	кг
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао:	25.000	25.000	кг
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао:	25.000	25.000	кг
1905 31	Слатки бисквити:	12.500	12.500	кг
1905 32	Вафли и обланди:			
2007	Џемови, овошни желеа, мармалади, овошни пиреа и овошни пасти добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување:	25.000	25.000	кг
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или други средства за засладување или амортизација; мраз и снег:	25.000	25.000	л

*Со Царинската тарифа од 2013 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Мешовитиот комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа

Л И С Т А
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД
НОРВЕШКА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА

Анекс 2

Тарифна ознака	Наименование	Квота за период 01.07.- 30.09.2018 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2018 г.	Единична мерка	Царинска стапка
0406	Сирење и урда:	12.500	12.500	кг	Слободно

Л И С Т А
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ШВАЈЦАРСКАТА
КОНФЕДЕРАЦИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА

АНЕКС II

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.07.- 30.09.2018 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2018 г.	Еди- нична мерка	Преферен- цијална царинска стапка
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	12.500	12.500	кг	Слободно
0406 90 13 00	Emmentaler	12.500	12.500	кг	Слободно
0406 90 15 00	Gruyère, Sbrinz				
0406 90 17 00	Bergkäse, Appenzell				
0406 90 18 00	Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine				
0406 90 25 00	Tilsit				
ex 0406 90 69 00 ex 0406 90 79 00	Полутврдо и тврдо сирење од овчо или козјо млеко Paulin				

Бр. 11-3814/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

2264.

Врз основа на член 36-а став (2) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УТВРДУ- ВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА УСЛОВИТЕ ЗА УВОЗ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за запишување во Регистарот на увозници на одделни земјоделски производи како и потребната документација за утврдување на исполнетоста на условите за увоз.

Член 2

Барањето за запишување во Регистарот на увозници на одделни земјоделски производи се издава на хартија во бела боја во А-4 формат и содржи два листа.

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

За запишување во Регистарот на увозници на одделни земјоделски производи и заради утврдување на исполнетоста на условите за увоз кон барањето од член 2 на овој правилник се поднесува следната документација:

1. Документ за тековна состојба и доказ дека не е отворена постапка за ликвидација или стечајна постапка од Централен Регистар на Република Македонија;

2. Решение за регистрирање во Регистарот на објекти и оператори со храна од Агенција за храна и ветеринарство;

3. Образец М1/М2 за вработени лица во редовен работен однос на неопределено работно време или потврда од Агенција за вработување;

4. Склучени договори за продажба на увезените земјоделски производи доколку увозот не се врши заради преработка за сопствени потреби;

5. Записник од Државен инспекторат за земјоделство за докажување на условот дека увозникот располага со соодветни објекти и опрема согласно актот со кој се пропишуваат услови кои треба да ги исполнуваат увозниците на одделни земјоделски производи;

6. Документ за расположливи финансиски средства и намирени обврски за откуп на земјоделски производи доколку е регистриран за вршење на соодветна дејност откуп и преработка на земјоделски производи и тоа:

- писмо на интерес од деловна банка за докажување на расположливи финансиски средства за откуп за тековната година или

- информација за економско финансиска состојба издадена од Централен Регистар на Република Македонија или

- ревизорски извештај од независна ревизорска кука доколку има законска обврска за работењето во претходната година;

7. Договор за вршење на анализи на квалитетот со соодветна лабораторија или Државната фитосанитарна лабораторија за време на најавениот период на увоз доколку нема сопствена лабораторија.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот на барањето за упис во Регистарот на откупувачи и Регистарот на увозници на одделни земјоделски производи и потребната придружна документација („Службен весник на Република Македонија“ бр.102/10, 144/10, 156/11, 40/13, 138/13 и 52/14).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 14-6099/5
8 јуни 2018 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

Прилог

БАРАЊЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА
ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

I. ОПШТ ДЕЛ: ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО									
а.	Полн назив на правниот субјект:								
б.	Адреса на седиштето:								
в.	Општина:								
г.	Тел/Факс:								
д.	Е - пошта:								
ѓ.	ЕМБ на правниот субјект:								
е.	ЕДБ на правниот субјект:								
ж.	Дата на прва регистрација:								
з.	Големина на претпријатие: ☐ микро ☐ мало ☐ средно ☐ големо								
с.	Шифра на дејност:								
и.	Вкупен број на вработени:								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Назив на работно место</th> <th>Број на вработени по работно место</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Назив на работно место	Број на вработени по работно место	1.		2.		3.	
Назив на работно место	Број на вработени по работно место								
1.									
2.									
3.									
ј.	Име и презиме на Управител:								
к.	Податоци за контакт								
	Лице за контакт: /име и презиме и функција/								
	Контакт телефон на лицето:								
	Контакт адреса за е - пошта:								

Потпис на одговорното
лице _____

МП*

*Печат не ставаат трговските друштва
согласно Законот за трговските друштва

**II. ПОСЕБЕН ДЕЛ: ПОДАТОЦИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА
ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ**

а.	Вид на земјоделски производ и планирани количини за увоз:		
Назив на производ	Сорта/Квалитет	Ед. мерка	Планирана количина за увоз
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
б.	Период на увоз:	Сезона 1: од <u>мм/гггг</u> до <u>мм/гггг</u> Сезона 2: од <u>мм/гггг</u> до <u>мм/гггг</u> Сезона 3: од <u>мм/гггг</u> до <u>мм/гггг</u> Сезона 4: од <u>мм/гггг</u> до <u>мм/гггг</u>	
в.	Земја на увоз:	1. 2. 3. 4. 5. 6.	

Потпис на одговорното
лице _____

МП*

*Печат не ставаат трговските друштва
согласно Законот за трговските друштва

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

2265.

Врз основа на член 44 став (8) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18), министерот за информатичко општество и администрација, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ТРАНСФЕР-ЛИСТА НА МОЖНИ ПРЕЗЕМАЊА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, НАЧИНОТ НА ПРИСТАП, КАКО И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ ЗА ВЕРОДОСТОЈНОСТА И БЕЗБЕДНОСТА НА ПОДАТОЦИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на трансфер-листа на можни преземања на вработените во јавниот сектор, начинот на водењето, начинот на пристап, како и начинот на обезбедување на одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците.

Член 2

Трансфер-листата на можни превземања на вработените во јавниот сектор (во натамошниот текст: трансфер-листата), се води во електронска форма и ги содржи следните податоци за вработените:

- датум на внесување на вработениот на трансфер-листата;
- име и презиме;
- ЕЛИБ (единствен личен идентификационен број) во Информациониот систем за управување со човечки ресурси;
- група, подгрупа, категорија и ниво на работното место на кое е распореден;
- место на живеење;
- општина во која се наоѓа работното место на кое е распореден;
- степен на образование;
- назив на образовна институција каде го стекнал образованието;
- насока на образованието;
- општи компетенции;
- посебни компетенции;
- вкупно работно искуство;
- работно искуство во институцијата;
- матичен број на институција;
- назив на институција;
- статус на мобилноста.

Член 3

(1) Евидентирањето на вработениот на трансфер-листата се врши врз основа на барање кое вработениот кој сака да биде превземен во друга институција, го доставува преку организационата единица за човечки ресурси, односно административниот службеник кој ги врши работите на организационата единица за човечки ресурси во институции со помалку од 30 вработени.

(2) Евидентирањето на вработениот чие место се укинува или чија институција се укинува, трансформира или чија надлежност се намалува, на трансфер-листата, се врши врз основа на барање кое секретарот, односно раководното лице на институцијата, го доставува до Министерството за информатичко општество и администрација.

(3) Врз основа на поднесено барање кон кое е приложен табеларен приказ кој ги содржи податоците од член 2 од овој правилник, евидентирањето на тран-

сфер-листата се врши најдоцна 30 дена од денот на приемот на барањето од ставовите (1) и (2) на овој член.

(4) Статусот на мобилноста на вработениот може да биде:

- слободен за преземање,
- преземен и
- престанок на работен однос.

(5) Секоја промена на статусот од став (4) на овој член, се евидентира најдоцна за десет работни дена од настанувањето.

Член 4

(1) Од страна на Министерството за информатичко општество и администрација се овозможува авторизиран пристап до трансфер-листата, на секретарите, односно раководните лица на институциите во кои не се назначуваат секретари или од нив овластени лица.

(2) Пристапот од став (1) на овој член се обезбедува преку кориснички налог (корисничко име и лозинка) доделен од страна на Министерството за информатичко општество и администрација на секоја институција во јавниот сектор.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на трансфер листи на можни преземања на вработените во јавниот сектор, начинот на водењето, начинот на пристап, како и начинот на обезбедување на одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците („Службен весник на Република Македонија“ број 132/14).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12/2-4032/1
20 јуни 2018 година
Скопје

Министер,
Дамјан Манчевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2266.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 24, став 1, точка 1, алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 25.06.2018 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини			ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	33,759	
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	35,340	
б) Дизел гориво			ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	34,325	
в) Масло за горење			ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	33,708	
г) Мазут			ден/кг
- М-1 НС	до	27,265	

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини			ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	71,00	
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	73,00	
б) Дизел гориво			ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	63,50	
в) Масло за горење			ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	52,00	
г) Мазут			ден/кг
- М-1 НС	до	33,695	

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	70,50	70,00	69,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	72,50	72,00	71,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	63,00	62,50	62,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	51,50	51,00	50,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини			ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,080	
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,080	
б) Дизел гориво			ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,030	
в) Масло за горење			ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,040	
г) Мазут			ден/кг
- М-1 НС	до	0,050	

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини			ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,890	
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,890	
б) Дизел гориво			ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,300	
в) Масло за горење			ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,300	
г) Мазут			ден/кг
- М-1 НС	до	0,740	

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	21,740
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	21,854
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	15,459
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	6,320
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 26.06.2018 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

УП1 Бр. 02-1235/1
25 јуни 2018 година
Скопје

Заменик претседател,
м-р Куштрим Рамадани, с.р.

2267.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 24 став 1 точка 1 алинеја 17 и член 44 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по Барањето за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија УП1 бр.12-85/17 од 01.06.2018 година на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИИ ГРУП ДОО Скопје, на седницата одржана на 21.06.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИИ ГРУП ДОО Скопје се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ „Конска“ со реф.бр.184.

2. Лиценцата за производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 12-85/17
21 јуни 2018 година
Скопје

Заменик претседател,
м-р Куштрим Рамадани, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул.1632 бр.46 Скопје - Гази Баба

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 300.01.1/17

4. Датум на издавање
21.06.2018 година

5. Датум на важење
21.06.2053 година

6. Единствен матичен број – 6974554

7. Единствен даночен број – 4043014516650

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Конска“ со реф. бр. 184 во општина Гевгелија.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;
- ги почитува, Правилата за пазар на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај содржи податоци особено за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;
- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;
- 3) превземени мерки:
 - за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на
 - објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;
 - за заштита при работа;
 - за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.
- 4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

Податоци за опремата за МХЕЦ Конска со реф.бр.184

1. име на мала хидроелектрична централа - МХЕЦ „Конска“ со реф. бр.184;

2. локација на мала хидроелектрична централа на дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;

3. општи податоци:

- година на почеток на градба - 2016 година,
- година на завршеток на градба - 2017 година,
- година на почеток на работа - 2017 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 40 години.

4. податоци за турбина:

- тип, производител и номинални податоци - Пелтон вертикална, ФЕРОИНВЕСТ;
- номинални податоци:
- моќност: 1009 kW,
- номинален проток: 0,95 m³/s,
- номинален нето пад: 121,6 m,
- номинална брзина: 600 min⁻¹

5. податоци за генератор -:

- производител Mareli Motori,
- номинални податоци:
- моќност привидна: 1100 kVA,
- номинален напон: 0.4 kV,
- номинална брзина: 600 min⁻¹
- номинален фактор на моќност: 0,9

6. податоци за трансформатор:

- номинални податоци:
- моќност привидна: 1100 kVA,
- номинален напон: 10(20)/0,4, kV

2268.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), и член 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, на ден 22.6.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр.

123, УП1 бр. 08-35/15 од 08.04.2015 година, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, се продолжува до 13.9.2018 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-35/15
22 јуни 2018 година
Скопје

Заменик претседател,
м-р Куштрим Рамадани, с.р.

2269.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) а во врска со член 17 став (5) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 15 став (5) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и член 15 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година и постапувајќи по Барањето за измена на Решението за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Водовод и канализација - Прилеп бр. 03-168/1 од 23.05.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр. 08-127/17 од 23.05.2018 година, на седницата одржана на ден 25.06.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИЛЕП ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Прилеп се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:

- за 2018 година во износ од 19,85 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 20,65 ден/m³ и
- за 2020 година во износ од 21,44 ден/m³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 28,01%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 29,08% и
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 28,56%.

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа важи за регулираниот период 2018-2020 година.

5. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи решението бр.08-127/17 од 24.11.2017 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-127/17
25 јуни 2018 година
Скопје

Заменик претседател,
м-р Куштрим Рамадани, с.р.

2270.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) а во врска со член 17 став (5) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 15 став (5) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и член 12 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година и постапувајќи по Барањето за измена на Решението за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЛПВ ЛИСИЧЕ - Велес бр. 03-231/2 од 07.05.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр. 08-159/17 од 08.05.2018 година, на седницата одржана на ден 25.06.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ЛПВ ЛИСИЧЕ - ВЕЛЕС ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА**

1. На ЛПВ ЛИСИЧЕ-Велес се утврдува тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението и тоа:

- за 2018 година во износ од 9,40 ден/м³;
- за 2019 година во износ од 9,34 ден/м³;
- за 2020 година во износ од 9,27 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 59,60%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 59,12%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 58,81%

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи решението бр.08-159/17 од 21.11.2017 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-159/17
25 јуни 2018 година
Скопје

Заменик претседател,
м-р Куштрим Рамадани, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018116